



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Вторник, 15 јули 1952
Број 21 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 динари. Овој број чини 8 динари
Чековна сметка број 801. 901702

64

На основа член 12 од Законот за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 2/48 и бр. 22/49) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ИМЕНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА НУМЕРИРАЊЕ НА КУЌИТЕ

I. ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

1. Секое населено место на територијата на Народна Република Македонија има свое одредено име.

Самостојни населени места се град, градче и село. И колонија може да биде самостојно населено место доколку преставува посебна друштвено-економска заедница.

Заселците не се самостојни населени места и доколку на теренот се појави таков и има свој атар ќе се смета за село.

2. На патиштата при влегувањето во населените места народниот одбор на општината односно градот е должен да постави табла од долготраен материјал, во големина 65:40 см., со натпис кој ќе го содржи името на населеното место а по потреба и називот на општината или градот во чиј состав е населеното место.

Таблите со натписите за имињата на населените места ги набавува и поставува народниот одбор на општината односно градот на свој трошок.

3. Евиденција за имињата на населените места води Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Македонија.

II. ИМИЊА НА УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ

4. Во населените места што имаат улици и плоштади мора секоја улица и плоштад да има свое утврдено име.

5. Имиња на улиците и плоштадите ги одредува и менува народниот одбор на општината односно градот со одлука.

За имиња на улиците и плоштадите се земаат имињата на знаменити личности од историјата на сегашнината на нашиот народ, имињата на народните герои и героите на трудот, како и поважните настани, географските називи и слично.

6. Натписите со имињата на улиците и плоштадите се означуваат на табли од траен материјал во големина 50:30 см. Таблите со имињата на улиците и плоштадите се поставуваат:

а) во секоја улица најмалку на два краја од десната страна сметано од влегувањето во улицата. Во

градовите што имаат повеќе од 10.000 жители таблите со натписи за имињата на улиците ќе се стават и на секоја раскрсница со друга улица или плоштад;

б) на секој плоштад од десната страна сметано од влегувањето доаѓајќи од главната улица.

Таблите со натписи за име на улица или плоштад се поставуваат на видно место на фасадите од куќите, а по потреба и на огради или столбови односно на места на кои најлесно и најбрзо може натписот да се прочита.

Таблите со натписи за имињата на улиците и плоштадите ги набавува и поставува народниот одбор на општината односно градот на свој трошок

Приватното обележување на имињата на улиците и плоштадите не е допуштено.

Секој општински односно градски народен одбор води евиденција за имињата на улиците и плоштадите во населеното место. Исто така секој од тие одбори е должен да изработи скици (план) на улиците и плоштадите во населените места на неговото подрачје. Во овие скици народниот одбор е должен да ги внесе и сите промени што настанат во имињата на улиците и плоштадите како и да ги уцрта сите нови улици или плоштади.

7. Доколку некои улици или плоштади немаат име или место име носат броеви народниот одбор на општината односно градот е должен на тие улици и плоштади да им одреди име согласно со придобивките од Народноослободителната борба и општественото устројство.

III. НУМЕРИРАЊЕ НА КУЌИТЕ И ГРАДИЛИШТАТА

8. Во населените места од збиен тип секоја куќа, градилиште и работна зграда мора да биде нумерирана со арапски број. Исто така со арапски број мора да бидат нумерирани и сите куќи во другите населени места.

Под „куќа“ се подразбира секоја зграда што служи за постојано или привремено живеење.

Под „градилиште“ се подразбира секое место на кое се изградува зградата или кое е наменено за изградување на зграда (празен плац и сл.).

Под „работни згради“ се подразбираат зградите наменени за било каква работа или за културни, социјални, просветни, здравствени, административно-судски, војни и други слични потреби.

Во натамошниот текст на ова Напатствие под „куќа“ се подразбираат куќите за живеење, градилиштата и работните згради.

9. Обележување на куќите со броеви ќе се изврши посебно во секое самостојно населено место така да посебна нумерација ќе добие — секој град, градче, село и друга населба. Ако самостојното населено место е образувано од два или повеќе заселци, маали и слично, обележувањето на куќите со броеви ќе се изврши прво во едниот дел и ќе се настави на

вторниот дел се додека да се обележат со броеви и куќите од последниот дел на населеното место.

До колку некој дел од населеното место покажува тенденција да се развие во посебна населба може народниот одбор на општината односно градот да одреди во тоа место да се изврши посебна нумерација на куќите.

А. Обележување на куќите во населените места што имаат уличен распоред

10. Во границите на изградениот дел на населеното место што има уличен распоред, обележувањето на куќите со броеви се врши одделно за секоја улица. При ова куќите од левата страна на улицата гледано од место од кое почнува обележувањето добиваат непарни броеви почнувајќи од бројот 1, а куќите од десната страна добиваат парни броеви почнувајќи со бројот 2. Обележувањето со броеви на куќите почнува од оној крај на улицата што е поблизок до главниот дел на населеното место и се продолжува кон периферијата на населеното место.

11. Обележувањето со броеви на куќите што се наоѓаат на плоштади почнува од агалот што е најблизок до главниот дел на населеното место од кој почеток се утврдува и левата и десната страна до точката што е спрема почетокот. Куќите на левата страна на плоштадот добиваат непарни, а куќите на десната страна добиваат парни броеви. При обележување на куќите што се наоѓаат на плоштади треба да се настојават куќите што се во средината на плоштадот да го добијат оној број што доаѓа по последниот парен број од нумерацијата на куќите на плоштадот. Према бројот што ќе го добијат поедините куќи ќе биде парен или непарен според тоа до кој крај е куќата поблиску.

Народниот одбор на град односно градска општина може да одреди куќите што се наоѓаат околу главниот плоштад на местото посебно да се обележат со броеви. Во овој случај обележувањето почнува со оние куќи што се наоѓаат на излегот од стопански најглавната улица гледано кон плоштадот и се врши така што куќите што се лево од излегот добиваат непарни броеви, а куќите што се десно од него добиваат парни броеви.

12. Обележувањето со броеви на куќите што се наоѓаат на кејови почнува од оној дел на кејот што е поблиску до главниот дел на населеното место и се врши така што првата куќа го добива бројот 1, куќата што е до неа го добива бројот 2, третата куќа го добива бројот 3 и така редум се до последната куќа што е на кејот која ќе го добије последниот број.

13. Во населените места што имаат само една улица обележувањето на куќите почнува од едниот крај на улицата и завршува на другиот крај.

Сите куќи на левата страна на улицата добиваат непарен број почнувајќи со бројот 1, а сите куќи од десната страна добиваат парен број почнувајќи со бројот 2. При ова се води сметка обележувањето да почне од оној крај на улицата што е поблизок до главниот пат, а доколку населеното место се наоѓа на самиот тој пат ќе се води сметка обележувањето да оди во оној правец во кој оди и обележувањето на патот по километражата.

Во населените места што имаат само една улица, но кај кои има можност за понатамошно ширење во обата краја, нумерирањето ќе почне од средината на

улицата и оди кон обата краја така што улицата се дели на два дела кои добиваат свои посебни имиња.

14. Обележувањето на куќите со броеви го врши народниот одбор на општината односно градот.

15. Броевите со обележување на куќите се испишуваат на табли од долготраен материјал во големина од 20:15 см.

Во градовите и туристичките места таблите за броевите ќе се изработат од најдобар материјал. Доколку во овие места таблите за нумерирање на куќите се изработени од добар материјал и до колку во овие места има нумерирани куќи таблите за нумерирање ќе се изработат во оној број што недостануват за нумерирање на ненумерирани куќи и од истиот материјал.

Во помалите места како и во местата што не се туристички, таблите за броеви можат да бидат изработени од послаб материјал.

16. Таблите со броевите ги набавува народниот одбор на општината односно градот и ги отстапува на сопствениците на куќите по цената на чинењето.

Таблите со броевите се поставуваат на видно место на куќите изнад главниот влез во куќата.

Сопствениците на куќите должни се да се грижат за таблиците со броевите да бидат чисти, а во случај да бидат оштетени или уништени тие се должни тоа да му го пријават на народниот одбор.

17. По исклучение од претходната точка народниот одбор на општината односно градот може да одлучи во селата броевите место со таблица да се обележат на самиот ѕид на куќата со мрсна боја и тоа така што обележувањето со број да биде трајно.

18. Ако во еден исти двор има повеќе згради за живеење секоја од тие згради добива ознака во буква која се обележува покрај бројот на куќата. На пр. ако куќата носи број 16 и има три згради првата ќе се обележи со 16/а, а втората со 16/б а третата со 16/в и тн.

19. Куќите во кои се живее само привремено а се од траен карактер како на пример куќите во лозја и летниковци, планинарски колиби на чуварите на стока во летно време, бараките, куќите што се ползуваат само за време на одредени сезони од годината ќе се нумерират со куќен број.

Исто така ќе се нумерират со куќен број и работните згради како и зградите наменети за културна, социјална, просветна, здравствена, административна, судска, воена и други стручни потреби и ако во нив никој не живее.

20. Земјоделските згради што служат за оставање на храна, машини и алати, амбарите, силосите, пушниците, шталите и тн. не добиват куќен број ако во нив нема стан за сопственикот, за чуварот, за коњушарот и тн.

Доколку ваква зграда се наоѓа на некое градилиште таа ќе го добие куќниот број на градилиштето.

21. Градилиштата со лица спрема две или повеќе улици имаат само еден куќен број. Куќниот број се става само над главниот улаз на градилиштето.

Ако градилиштето е под зграда која има два или повеќе засебни влезе непосредно сврзани за улица, секој од влезовите добива свој посебен куќен број.

22. Ако градилиштето кое има куќен број се парцелира во два или повеќе дела, дотогашниот куќен број на градилиштето ќе го задржи делот од градилиштето што е непосредно до соседната куќа со помал

куќен број, а другите делови го добиваат истиот куќен број со давање на ознака „а“, „б“, „в“ и тн.

23. Доколку населеното место е збиено (ушорено) но има куќи и надвор од ушорениот дел овие куќи се обележуваат со броеви посебно за секој неушорен дел што има свое име. Овоа обележување се врши сообразно со прописите што важат за обележување на населени места што немаат уличен распоред.

Б. Обележување на куќите во населените места што немаат уличен распоред

24. Во населените места што немаат уличен распоред нумерирањето на куќите ќе се изврши по оној ред што е најзгоден за најбрз и најприроден премин од број до број.

Ако при нумерирањето на куќите се најде куќа која уште се изградува и која по завршувањето ќе служи за живеење со куќен број ќе се обележи и таа.

25. Куќите што по завршеното обележување со броеви бидат накнадно изградени помеѓу постоеќите куќи што се веќе обележени со броеви, го добиват бројот од првата соседна лесно пристапна куќа со помал број кон кој се додава ознаката „а“, „б“, „в“ и тн.

IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

26. Евиденција за имињата на улиците и плоштадите и евиденција за броевите на куќите води секој народен одбор на општината односно град за своето подрачје.

Во евиденцијата од претходниот став народните одбори ги внесуваат промените што ќе настанат во имињата на улиците и плоштадите и во куќните броеви.

27. Надзор над извршувањето на овие напатства врши народниот одбор на околицата доколку работите спаѓат во надлежност на народните одбори на општините односно републиканскиот управен орган надлежен за комуналните работи, доколку работите спаѓат во надлежност на народните одбори на околиците односно градовите.

28. Имиња на населените места, улиците и плоштадите мора да бидат обележени најдоцна до 1 август 1952 година, а сите куќи мораат по прописите на ова Напатствие да бидат нумерирани најдоцна до 15 август 1952 година.

29. Оние народни одбори на општини односно градови што сметаат дека порано извршеното нумерирање на куќите е извршено на начинот што е за тоа пропишан со ова Напатствие ќе поднесат за тоа извештај во срок од 15 дена непосредно до народниот одбор на околицата односно до републиканскиот управен орган надлежен за комуналните работи кои ќе одредат дали ќе се врши повторно нумерирање на куќите со броеви и за донесената одлука ќе го обавестат Заводот за статистика и евиденција на Народна Република Македонија.

30. Ова Напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 583 од 8-VII-1952 година, Скопје.

Претседател
на Советот за законодавство и
изградба на народната власт
Никола Минчев, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисла на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Главната дирекција за државни стопанства на НРМ бр. 83 од 1-X-1951 год. Стојан Урумовски назначен е за директор на Главната машинска работилница "Узем" со седиште во Скопје и на должност стапил на 1-X-1951 год. од кој датум има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за државни стопанства на НРМ бр. 83 од 1-X-1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Ванко Герасовски и од 1-X-1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2445/52 од Министерството за финансии на НРМ II-6-106

Со решение на Главната дирекција за државни земјоделски стопанства бр. 22 од 1-IV-1952 год., Васил Георгиев Стојанов назначен е за директор на претпријатието за одгледување на стока и производство на сточарски производи "Црвени Брегови" со седиште во село Кукуречани — Неготино и на должност стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за државни земјоделски стопанства бр. 16 од 22-IV-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Душан Георгиев и од 7-III-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3032 од Министерството за финансии на НРМ II-9-153

Со решение на Главната дирекција за хемиска индустрија на НРМ бр. 13 од 25-III-1952 год. Илија Петров Велковски назначен е за директор на Претпријатието за откуп на лековити билки и афион "Билка" со седиште во Скопје и на должност стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за хемиска индустрија на НРМ бр. 14 од 25-III-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Горѓи Доновски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3316/52 год. од Министерството за финансии на НРМ II-9-167

Со решение на Главната дирекција за државните земјоделски стопанства бр. 14 од 19-III-1952 год., Милан Велковски назначен е за директор на Државното земјоделско сточарско стопанство "К. Ј. Питу" со седиште во село Славеј — Прилепско и на должност стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за државните земјоделски стопанства бр. 14 од 1-III-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Алексо Лукаревски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3482/52 год. од Министерството за финансии на НРМ
II-9-168

Со решение на Главната дирекција за текстилна и кожарска индустрија на НРМ бр. 2 од 22-III-1952 Илиевски Благој назначен е за директор на претпријатието Фабрика за кожи со седиште во Битола и на должност стапил на 1-IV-1952 год., од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за текстилна и кожарска индустрија на НРМ бр. 3 од 22-IV-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Благоја Црномаровски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2789/52 год. од Министерството за финансии на НРМ
(II-9-169)

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Куманово бр. 87 од 28-III-1952 год. Муртез Лимани назначен е за директор на Градското претпријатие "Пелинце" — Куманово и дека истиот има право да го претпријатието потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Прокор Иванов, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 1822/52 од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово
II-8-148

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Куманово бр. 117 од 31-III-1952, Драган Лазаровски назначен е за директор на Градското претпријатие — "Исхрана" — Куманово и на должност стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Методије Тасевски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 1879/52 од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово
(11-8-149)

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Куманово бр. 113 од 31-III-1952 год. Киро Божинов назначен е за директор на Градското стопанство "Дренак" — Куманово и дека истиот има право претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Бошко Зисовски, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 1804/52 од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово
II-8-150

Со решение на Народниот одбор на Крушевска околија бр. 1933 од 24-III-1952 год. Околинското трговско претпријатие "Отрап" со седиште во град Крушево се пренесува од стопанска управа на Народниот одбор на Крушевска околија, под стопанска управа на Градскиот народен одбор — Крушево.

Фирмата ќе ја носи "Снабдител".

Бр. 2084/52 год. од Поверен. за финансии на ОНО — Крушево
II-9-160

Со решение на Околинскиот народен одбор — Скопје бр. 4789 од 17-IV-1952 год., Каревски Горѓи назначен е за директор на Околинското градежно про-

изводително претпријатие "Китка" — Скопје и на должност стапил на 1-V-52 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Стевковски Андреја и од 1-V-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 5218/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје
II-9-166

Со решение на управниот одбор на Градското трговско претпријатие "Корија" — Крушево бр. 234 од 29-IV-1952 год. овластени се Ставре И. Андрески и Благој Ц. Лазаровски да во случај на спреченоста и отсутноста на директорот на претпријатието Вангел В. Стојановски, ја потпишуваат фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Именованите другари имаат право да ја потпишуваат фирмата и поединечно.

Бр. 2793/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Крушево
II-9-170

Со решение на Околинскиот народен одбор — Крушево бр. 2829 од 24-IV-1952 год., Вангел В. Стојановски назначен е за директор на Градското трговско претпријатие "Корија" со седиште во Крушево и на должност стапил на 24-IV-1952 год., од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Трифун Кардула и од 24-IV-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2793/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Крушево
II-9-171

Со решение на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 3789 од 16-V-1952 год., Иван Величев назначен е за директор на Градското трговско претпријатие "Искра" — Кочани и на должност стапил на 16-V-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Борис Трендов Христов, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 3826/од Народниот одбор на Кочанска околија
II-10-181

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на Гевгелиска околија бр. 205 од 19-IV-1952 год., Љупчо Ашиков назначен е за директор на Претпријатието за угостителство "Кожуф" со седиште во Гевгелија и на должност стапил на 1-V-1952 год., од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со решение бр. 204 од 19-IV-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Андон Тасев и од 1 — мај 1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 4207/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија
II-10-183

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 6975/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Сандалџија, Славе Нетков Стефанов со седиште во Скопје ул. "288" бр. 53.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на сандали.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Нетков Стефанов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 6261 од 17-IV-1952 год.
II-41-839

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II-1222/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 110, рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Фото-керамика, Коста Киров Љаковски со седиште во Скопје, ул. "224а" 4.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Киров Љаковски.

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 11194 од 27-IV-1952 год.
II-41-840

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 797/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 120, рег. бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за затварање на конзерви, Теодосија Зафиров Вучидолв со седиште во Скопје, ул. "Илинденска" бр. 68.

Предмет на работата на дуќанот е: затварање на конзерви за зимница.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теодосија Зафиров Вучидолв.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 5343 од 26-IV-1952 год.
II-42-841

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3612/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Никола Стефанов Божиновски со седиште во Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 132.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Стефанов Божиновски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 7199 од 8-V-1952
II-42-842

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1526/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 128, за-

занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Борис Димков Бошковски со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Димков Бошковски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 22074 од 21-XI-1951 год.

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3633/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 210, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Глигор Паскалов со седиште во Скопје, ул. "105" бр. 33.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Паскалов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на трети реон — Скопје, бр. 3633 од 17-IV-1952 год.
II-41-832

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2474 записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 625, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Фејми Ј. Усеин со седиште во Скопје, ул. "Дебарска" бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејми Ј. Усеин.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на трети реон — Скопје, бр. 3850 од 27-IV-1952 год.
II-41-833

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 615/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 111, рег. бр. 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Киро Давчев Костовски со седиште во Скопје, ул. "Иван Рибар" бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Давчев Костовски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 11193 од 10-VII-1951 год.
II-41-838

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 797/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 118, рег. бр. 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Натал Августин Куљиеван со седиште во Скопје, ул. "9" бр. 26.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Натал Августин Куљиеван.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 5540 од 26-IV-1952 год.

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 488/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-

кани и работилници на страна 119, рег. бр. 119, занаетчишкиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница, Борче Миланов Голубов со седиште во Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 73.

Предмет на работата на дуќанот е: велосипедски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борче Миланов Голубов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 5384 од 27-IV-1952 год.
II-42-844

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 5258, записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 121, рег. бр. 121, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Трајко Апостолов Симоновски со седиште во град Скопје, ул. "Гоце Делчев" бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Апостолов Симоновски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на први реон — Скопје, бр. 5391 од 27-IV-1952 год.
II-42-845

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3855/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 279, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер, Хазир Исмет Груби со седиште во Скопје, ул. "87" бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хазир Исмет Груби.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на трети реон — Скопје, бр. 3855 од 17-IV-1952 год.
II-37-754

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2402/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 618, рег. бр. 618, занаетчишкиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница, Трипун П. Бојевски со седиште во Скопје ул. "130" бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: велосипедски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трипун П. Бојевски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на трети реон — Скопје, бр. 2778 од 19-III-1952 год.
II-44:397

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Скопје бр. 3762/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 32, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Крсто Трпев Велковски со седиште во село Белимбегово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Трпев Велковски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 3762 од 8-IV-1952 год.
II-34-701

Врз основа дозволата од Советот за локална привреда и комунални работи на ОНО — Кавадарци бр. 7774/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 45-46, рег. бр. 23, занаетчишкиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Тодор Недев Бошев со седиште во Негошино.

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Недев Бошев.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кавадарци, бр. 7774/51
II-38-779

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1057/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 154, рег. бр. 307, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Кирил Анастасов Татаровски со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Анастасов Татаровски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1250 од 10-II-52
II-35-722

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1161/45 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 211, рег. бр. 211, занаетчишкиот дуќан под фирма: Работилница за амбалаж од даски на Димитар Лазов Стојанов со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: правење амбалаж од даски.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Лазов Стојанов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на втори реон — Скопје, бр. 3136 од 19-III-1952 год.
II-43-868

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2226/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 193, рег. бр. 193, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Несим Ејуп Несимов со седиште во Скопје, ул. "19" бр. 119.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Несим Ејуп Несимов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на втори реон — Скопје, бр. 19927 од 29-XII-1951 год.
II-43-869

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2169/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јажар, Васил Штипков со седиште во Скопје, ул. "11 октомври" бр. 112.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Штипков.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на втори реон — Скопје, бр. 19538 од 14-XII-1952 год.
II-43-870

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

- Лична карта рег. бр. 10515, серија „Р“ 006387, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рахилка Тодева Тасева, ул. „Сутјеска“ бр. 4 — Скопје (1512)
- Лична карта рег. бр. 85625, серија „Р“ 0061790, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ристо Петар Јовчески, од село Маџари — Скопско (1513)
- Лична карта рег. бр. 85738, серија бр. 61877, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Бајрам Шаин Мемедов, ул. „520“ бр. 31 — Скопје (1514)
- Лична карта рег. бр. 20253, серија бр. 36001, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Сабри Хасанов Имеровски, ул. „369“, бр. 8 — Скопје (1515)
- Лична карта рег. бр. 34169, серија „Р“ 0029892, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јован Гуров Гуровски, ул. „Орце Николов“ бр. 10 — Скопје (1516)
- Лична карта рег. бр. 54413, серија бр. 38655, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Невзат Рамадан Алиев, ул. „151“ бр. 11 — Скопје (1517)
- Лична карта рег. бр. 25658, серија бр. 0020593, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јордан Трајко Ѓорѓиевски, ул. „13“ бр. 147 — Скопје (1518)
- Лична карта рег. бр. 9666, серија „Р“ 908140, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Цонка Димо (Илиева) Бојановска, ул. „Народен фронт“ бр. 62 — Скопје (1519)
- Лична карта рег. бр. 13331, серија „Р“ 0015807, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка Атанасова Шетлова, ул. „Мирче Ацев“ бр. 107 — Скопје (1520)
- Лична карта рег. бр. 76742, серија бр. 51175, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рефик Гани Селим, ул. „392“ бр. 10 — Скопје (1521)
- Лична карта рег. бр. 51964, серија бр. 36367, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јакуп Р. Илјазовски, ул. „376“ бр. 41 — Скопје (1522)
- Лична карта рег. бр. 84224, серија бр. 0057391, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Горица Блаже (Стојчева) Настева, ул. „177“ бр. 16 — Скопје (1523)
- Лична карта рег. бр. 26006, серија „Р“ 0033229, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ратка Пана Навецка, „Пролет“ 16 зграда, I-улаз, II-спрат 8 стан (1524)
- Лична карта рег. бр. 83606, серија бр. 06018, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ристо Ефтимов Јаневски, Метален завод „Тито“ — Скопје (1525)
- Лична карта рег. бр. 37106, серија „Р“ 0032319, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Марија Борисова Крстевска, ул. „221“ бр. 25 — Скопје (1526)
- Лична карта рег. бр. 34645, серија „Р“ 0027566, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Манев Петровски, ул. „343“ бр. 11 — Скопје (1528)
- Лична карта рег. бр. 32400, серија „Р“ 0023137, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Вера Ефто Арсова, ул. „Ленинград“ бр. 43 — Скопје (1529)
- Лична карта рег. бр. 34975, серија „Р“ 0032213, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Наталија Александар (Протик) Укротина, „Пролет“ 16/II стан 24 — Скопје (1530)
- Лична карта рег. бр. 7422, серија „Р“ 006509, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кирил Алек-

сандров Христовски, ул. „321“ бр. 86 — Скопје

(1531)
Лична карта рег. бр. 10566, серија „Р“ 007313, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ѓорѓи Николов Чемериќиќ, ул. „Партизанска“ бр. 54 — Скопје

(1532)
Лична карта рег. бр. 82360, серија бр. 0060452, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Љубица Ефтим (Јосифова) Марјановиќ, од село Маџари, Скопско (1536)

Лична карта рег. бр. 2055, серија бр. 0589405, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Мемет Камберов Лазамовски, од село Држилово — Скопско (1537)

Лична карта рег. бр. 77148, серија „Р“ 00544882, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Киро Панов Баталовски, Метален завод „Тито“, с. Маџари — Скопско (1542)

Лична карта рег. бр. 13621, серија бр. 0590221, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Јордан Иванов Насковски, од село Дељадровци — Скопско (1545)

Лична карта рег. бр. 5018, серија бр. 0282286, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Дорче Киров Трифуновски, од село Сопоцко — Ресенско (1465)

Лична карта рег. бр. 4145, серија бр. 0227955, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Сандре Трајчев Пејоски, од село Врбјани — Охридско (1466)

Лична карта рег. бр. 3154, серија бр. 0228764, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Крсте Петков Бојмакоски, од село Мешешта — Охридско (1467)

Лична карта рег. бр. 2209, серија „Р“ 0781686, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Илија Славев Герасимовски, ул. „Тодор Ципоски“ бр. 22 — Тетово (1468)

Лична карта рег. бр. 10775, серија бр. 0536002, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Раде А. Миленковски, ул. „Фетко Насков“ бр. 22 — Куманово (1408)

Лична карта рег. бр. 5557, серија бр. 0038260, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Милан Митрев Спасевски, од с. Драслајца — Охридско (1409)

Лична карта рег. бр. 8156, серија бр. 0233163, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Ило Колев Котевски, од с. Куратица — Охридско (1411)

Лична карта рег. бр. 4695, серија бр. 0230514, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Блаже Лазаров Ивњовски, од с. Плаќе — Охридско (1412)

Лична карта рег. бр. 5136, серија бр. 0231181, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Стаме Лазаров Латковски, од с. Велгошти — Охридско (1413)

Лична карта рег. бр. 1063, серија бр. 0225473, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Тала Николова Поповска, од с. Слатино — Охридско (1419)

Лична карта рег. бр. 9383, серија бр. 0042091, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Томе Кузманов Ристовски, од с. Враништа — Охридско (1420)

Лична карта рег. бр. 8124, серија „Р“ 0753145, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Зејно Ајдаров Лимановски, од с. Папрадиште — Кичевско (1421)

Лична карта рег. бр. 3903, серија бр. 0700413, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Сабри Беширов Таири, од с. Речане — Гостиварско (1422)

Лична карта рег. бр. 9332, серија бр. 0064342, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Фимка Станојќова Јакимова, од с. Голема Црпорија — Крикопаланачко (1423)

Лична карта рег. бр. 5306, серија бр. 0098016, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Санде Крстов Јакимовски, од село Голема Црпорија — Кривопаљаначко (1424)

Лична карта рег. бр. 10323, серија бр. 0115033, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Исак С. Исеиновски, од село Ростуше — Дебарско (1425)

Лична карта рег. бр. 4784, серија бр. 0231047, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Арсе Горшев Гавриловски, од село Оздолене — Охридско (1426)

Лична карта рег. бр. 14529, серија бр. 0088543, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Дилбера Вангел (Наумова) Дојчинова, ул. „Г Гаковик“ бр. 9 — Битола (1439)

Лична карта рег. бр. 1174, серија бр. 0633684, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Димко Крстов Станковски, од село Огут — Кривопаљаначко (1440)

Лична карта рег. бр. 3724, серија бр. 0028190, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Бари Абдула Абдуловски, од с. Краи — Преспанско (1441)

Лична карта рег. бр. 13394, серија бр. 0674091, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Мемет Изет Јусуфи, од село Шипкојца — Тетовско (1444)

Лична карта рег. бр. 767, серија бр. 0089322, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Фимо Дончов Цветков, од село Чемерско — Тиквешко (1445)

Лична карта рег. бр. 5148, серија бр. 0402158, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Милан Ј. Горѓиевски, од село Немањици — Светиниколско (1446)

Милиционерска легитимација под бр. 58123, издадена од Министерството на внатрешни работи на Н. Р. М. — Скопје на Асан Реџепов Чаушевски, милиционер од село Тројајци — Прилепско (1447)

Лична карта рег. бр. 2310, серија бр. 0095020, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Станојко Јовчев Давитковски, од село Градец — Кривопаљаначко (1448)

Лична карта рег. бр. 8979, серија бр. 0064689, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Стамен Керимов Арифовски — Кривопаљаначко (1449)

Лична карта рег. бр. 3710, серија „Р“ 0474793, издадена од ПВР на ОНО Струмица на Алексо Јанев Кобуров, од село Костурно — Струмичко (771)

Лична карта рег. бр. 1044, серија „Р“ 475597, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Панџе Ристов Стефановски, од село Владевици — Струмичко (772)

Лична карта рег. бр. 12640, серија бр. 0156650, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Трајан Станко Ацевски, ул. „186“ бр. 85 — Прилеп (827)

Лична карта рег. бр. 1852, серија бр. 0634335, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Стево Георгиев Ристов, од село Мождивјак — Кривопаљаначко (878)

Лична карта рег. бр. 3839, серија „Р“ 0214736, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Богоја Новиков Марковски, од село Злести — Охридско (887)

Лична карта рег. бр. 714, серија бр. 0304880, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Стојан Серафимов Ангелов, од село Карамани — Овчеполско (1538)

СООПШТЕНИЕ

Се молат претплатниците на "Службен весник на НРМ" кои до денеска не ја подмириле претплатата за 1952 година, веднаш да ја испратат по приложената чековна уплатница во "Службен весник на НРМ" бр. 19/52 год. или со вирман на нашата текушта сметка 801-901702 при Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ — Скопје.

Претплатата за 1952 година изнесува 560 динари.
ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

Лична карта рег. бр. 4323, серија бр. 0264134, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Блаже Петков Нечовски, од село Журче — Битолско (1540)

Лична карта рег. бр. 1784, серија бр. 0490352, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Диме Тодоров Кичев, од село Бегниште — Тиквешко (1541)

Лична карта рег. бр. 5, серија „Ф“ 074005, издадена од ПВР на ОНО Берово на Васил Иванов Димитров, од Берово — Малешевска околица (1543)

Лична карта рег. бр. 4712, серија бр. 0728708, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Ало Мехмед Деароски, од село Пласница — Кичевско (1544)

Лична карта рег. бр. 6159, серија „Р“ 0382869, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Горѓи Митев Гичев, од село Жиганци — Кочанско (1546)

Лична карта рег. бр. 4988, серија „Р“ 0382598, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Бранка Симеон Јорданова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1 — Кочани (1547)

Лична карта рег. бр. 17, серија „Г“ 0050727, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Костадин Поп Горѓиев, од село Костиндол — Кочанско (1548)

Лична карта рег. бр. 94749, серија „Р“ 0135845, издадена од ПВР на ГНО — Белград на Азем Асан Рамаданов, од Кочани — Игралште (1549)

Лична карта рег. бр. 8832, серија бр. 0332442, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Петре Милан Даскалов, од село Винаца — Кочанско (1550)

Лична карта рег. бр. 264986, серија бр. 0286650, издадена од ПВР на ГНО — Белград на Драгица Рамаданова, Кочани — Игралште (1551)

Лична карта рег. бр. 9715, серија „Р“ 0386325, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Паню Ангел Митев, од село Видовиште — Кочанско (1552)

Лична карта рег. бр. 6022, серија „Р“ 0382732, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Благој Веселин Дафчев, од село Винаца — Кочанско (1553)

Лична карта рег. бр. 9728, серија „Р“ 0386338, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Милан Постол Стоилов, од село Видовиште — Кочанско (1554)

Лична карта рег. бр. 11425, серија „Р“ 0388035, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Милан Глигор Стојков од село Калиманци — Кочанско (1555)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
64	Напатствие за начинот на именување на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите — — — — — 153